


## Регистрација и најава на Mein Goethe.de

1. За да се регистрирате или најавите на платформата на Гете-институт, отворете ја веб страната [www.goethe.de/skopje](http://www.goethe.de/skopje).
2. Во горниот десен агол, можете да го промените јазикот



3. И да се најавите, со одбирање на опцијата **Мојот Goethe.de – Најави се**
4.
  - можете да се најавите со веќе креираниот профил **ПРИЈАВУВАЊЕ** или
  - да се регистрирате како нов корисник **РЕГИСТРИРАЊЕ**




The screenshot shows the login page of the Goethe.de website. At the top left is the Goethe Institut logo. The main heading is 'ПРИЈАВУВАЊЕ'. Below it are two input fields: 'Е-пошта' and 'Лозинка'. There is a link 'Ја забравивте лозинката?' and a checkbox 'Сакате да останете најавени?'. At the bottom, there are two buttons: a green 'ПРИЈАВУВАЊЕ' button and a grey 'РЕГИСТРИРАЊЕ' button. A link 'Дали сте нови во Goethe-Institut? Дознајте повеќе' is located above the registration button.

## Креирај Гете-корисничко име

Внесете Ваша мејл адреса и креирајте лозинка кои подоцна ќе ги користите за најава на платформата на Гете-институт, потоа одберете ја земјата во која живеете. Пред да го креирате Вашиот профил, внимателно прочитајте ги Општите услови за користење и изјавата за заштита на личните податоци.

На мејл адресата, која ја внесовите за креирање на профилот, ќе Ви пристигне мејл, за активирање на профилот од испраќач noReply.de. Притиснете на линкот.



По успешно активирање, линкот ќе Ве однесе на почетната страна на Гете-институт. Во горниот денес агол, потребно е да се најавите, со регистрираната мејл адреса и лозинка.

**MEIN PROFIL** – тука можете да го актуелизирате Вашиот профил со Вашите лични податоци



**MEINE KURSE**- тука го внесувате Вашиот број на кандидат (кој може да го најдете на потврдата испратена за успешно регистрирање на курс) иститот ќе Ви биде активен, по стартување на првата средба со професор.